



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-300880. — Текуќа сметка на продавно - трговското одделение 101-670880

Среда, 26 јули 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. VI

цена на овој број
платата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-613, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

426.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕКЈЕРНА РЕПА ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НР СРБИЈА

1) Сојузниот завод за производство и селекција на шекјерна репа со седиште во Црвенка, кој што е основан со Уредбата од 31 декември 1946 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/47), заедно со станицата за оплемењување на шекјерна репа во Алексинац, преминува во надлежност на Владата на Народна Република Србија.

2) Службениците на заводот и станицата, како и движниот и недвижниот имот со кој што тие раководат ќе ги превземе Владата на Народна Република Србија.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 3813

21 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за земјоделие
и шумарство,
инж. Мијалко Тодорович, с. р.

427.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ИНСТИТУТОТ ЗА ПОШУМУВАЊЕ И МЕЛИОРАЦИЈА НА КРШОТ И СОЈУЗНАТА СРЕДНА ШУМАРСКА ШКОЛА ЗА КРШ ВО СПЛИТ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1) Институтот за пошумување и мелiorација на кршот во Сплит, што е основан со Уредбата на Владата на ФНРЈ од 8 декември 1947 година која што е изменета и дополнета со Уредбата на Владата на

ФНРЈ од 4 април 1949 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 107/47 и 31/49) како установа на Министерството на шумарството на ФНРЈ и Сојузната средна шумарска школа за крш во Сплит, основана со уредбата на Владата на ФНРЈ од 17 мај 1948 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/48) при Институтот за пошумување и мелiorација на кршот — преминуваат во надлежност на Владата на Народна Република Хрватска.

2) Службениците на Институтот за пошумување и мелiorација на кршот и на Сојузната средна шумарска школа за крш, како и движниот и недвижниот имот со кој што раководат овие установи, ќе го превземе Владата на Народна Република Хрватска.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 3505

21 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за земјоделие
и шумарство,
инж. Мијалко Тодорович, с. р.

428.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за контролно-инспекциската струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/49) а во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, прописувам

ПРАВИЛНИК

ЗА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И СТРУЧНИТЕ КУРСЕВИ ВО КОНТРОЛНО-ИНСПЕКЦИСКАТА СТРУКА

Член 1

Во контролно-инспекциската струка се воспоставуваат стручни испити за званијата:

а) контролор, инспектор и ревизор;
б) виши контролор, виши инспектор и виши ревизор.

Член 2

Задолжителното полагање на стручниот испит има за цел да ги обврзе службениците од контролно-инспекциската струка да работат на издигањето на своето стручно теоретско и практично знаење како предуслов, покрај другите услови, за да се добие високо звање.

А

Стручни испити за звањето контролор, инспектор и ревизор

Член 3

Службениците со звањето помошен контролор, помошен инспектор и помлад ревизор, за да би стекнале право да полагаат испит за звањето контролор, инспектор односно ревизор, покрај потребниот стаж, должни се претходно да положат стручен испит во она струка од која што преминале во контролно-инспекциската доколку со решение на надлежниот старешина не се ослободени од овој испит.

На службениците кои што по прописите од поранешната струка беле должни да проведат определено време на практични работи, времето што е проведено во контролно-инспекциската струка ќе им се засмета во потребниот стаж ако работите во контролно-инспекциската струка одговараат на карактерот и суштината на работите од поранешната струка.

Службениците со звањето помошен контролор и помошен инспектор ако не биме при превземањето во контролно-инспекциската струка разврстани во звањата од другата струка, должни се да положат стручен испит од онаа струка на која што по карактерот и суштината на работите им одговараат оние задачи што ги вршат претежно во контролно-инспекциската струка.

Член 4

Старешината што е надлежен за назначување може исклучително, имајќи ја пред вид стручноста на службеникот што ја стекнал овој пред преведување во контролно-инспекциската струка, да го ослободи од полагањето на стручниот испит по чл. 3 од овој правилник.

Член 5

Право да полагаат стручен испит за звањето контролор, инспектор и ревизор стечуваат помошен контролор, помошен инспектор и помлад ревизор, по правило, после две години проведени во контролно-инспекциската струка.

Старешината што е надлежен за назначување може на овие службеници да им дозволи да полагаат испит после година дена издржани на службата во ова звање, ако при тоа покажале особен успех.

Службениците од овие звања должни се да се пријават за полагање на испитот најдалеку во рок од три месеца од денот кога ќе стекнат право на тоа. Во исклучителни случаи старешината што е надлежен за назначување може овој рок да го продолжи најдоцка уште за три месеца.

Член 6

Стручниот испит за звањето контролор, инспектор и ревизор се полага усно и практично.

Прво се полага усниот, а потоа практичниот дел на стручниот испит:

Практичниот дел на испитот се состои од решавање на една конкретна задача од онаа област на државната дејност во која што службеникот ги извршува задачите од контролно-инспекциската струка.

После завршената задача, кандидатот работи писмен извештај со потребни заклучоци, предлози и налози.

Член 7

Програмата на усниот дел на стручниот испит, како и градивото што ќе се испитува, ги прописува, за секој предмет одделно, Претседателот на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ.

Б

Стручни испити за звањето виши контролор, виши инспектор и виши ревизор

Член 8

За да се добие звањето виши контролор, виши инспектор и виши ревизор се полага одделен стручен испит.

Право на полагање на овој испит стечуваат сите контролори, инспектори и ревизори откако во ова звање успешно провеле, по правило, најмалку три години.

Исклучително од одредбата од прегходниот став, а по оценка на старешината што е надлежен за назначување, право на полагање на стручен испит за да се добие звањето од ставот 1 на овој член пред да истече предвидениот рок, го стечува контролорот, инспекторот односно ревизорот кој кој што покажал голема стручна спрема и добри резултати во извршувањето на задачите. Ова право не може да се добие пред година дена проведени во споменатите звања.

Стручниот испит за звањето виши контролор, виши инспектор и виши ревизор е практичен и се состои од решавање на една конкретна задача од областа на она гранка на државната дејност во која што кандидатот ги извршува задачите од контролно-инспекциската струка.

После завршената задача кандидатот поднесува писмен извештај до испитната комисија, со потребни заклучоци, предлози и налози.

II ИСПИТНИ КОМИСИИ И ПОСТАПКА

Член 9

Испитите се полагаат пред испитните комисиии:

а) во Комисијата на државната контрола на ФНРЈ:

1) за звањето контролор, инспектор, виши контролор и виши инспектор на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ и контролните групи на сојузните ресори;

2) за звањето виши контролор и виши инспектор на комисијата на државната контрола на народната република, контролните групи на републичките ресори, контролните комисиии на автономната покраина и автономната област, област, околина, град и реон;

3) за звањето ревизор и виши ревизор на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ и за звањето на виши ревизор на комисијата на државната контрола на народната република.

б) Во комисијата на државната контрола на народната република:

1) за звањето контролор и инспектор на комисијата на државната контрола на народната република, на контролните групи на републичките ресори на контролната комисија на автономната покраина, автономната област, областа, околината, градот и реонот.

2) за звањето ревизор на комисијата на државната контрола на народната република и контролните комисиии на автономната покраина, автономната област, областа, околината, градот и реонот.

в) Во Министерството на финансите на ФНРЈ:

1) за звањето ревизор и виши ревизор на сојузните ресори освен за звањето од точ. а) под 3, и точката б) под 2 на овој член;

2) за звањето виши ревизор на сојузните и републичките ресори, освен за звањето од точка а) под 3 на овој член.

г) Во министерството на финансите на народната република:

за звањето ревизор на републичките ресори освен за звањето ревизор од точ. а) под 3 и од точ. б) под 2 на овој член.

д) Во Министерството на трудот на ФНРЈ:
за звањето инспектор на трудот виши инспектор на трудот на Министерството на трудот на ФНРЈ, како и за звањето виши инспектор на трудот на републичките министерства, на автономната покраина, автономната област, областа, околијата, градот и реонот;

гј) Во министерството на трудот на народната република:

за звањето инспектор на трудот на министерството на трудот на народната република, автономната покраина, автономната област, областа, околијата, градот и реонот;

е) Во министерството на трговијата и снабдувањето на народната република:

за звањето инспектор и виши инспектор на трговинската инспекција.

Член 10

Испитната комисија се состои од претседател и од два до четири члена.

Испитна комисија определуваат на година дена раководителот на надлештвото во кое што се полага испитот.

Членовите на испитната комисија се службеници на организационата единица во која што се полага испитот, а по потреба можат да се земаат и стручњаци од други организациони единици.

Административните работи на испитната комисија ги врши секретарот кој што е, по правило, службеник на персоналната служба на надлештвото во кое што се полага испитот.

Член 11

Пријава за полагање на стручниот испит ја поднесува кандидатот до испитната комисија од она надлештво во кое што се полага испитот спрема прописите на чл. 9 од овој правилник, и тоа на месец дена пред предвидениот срок за полагање на испитот.

Испитот може да се повтори два пати, и тоа во срок од три до шест месеци после првото полагање.

Испитот се полага во март и октомври, а по потреба можат да се определат и други срокови.

Член 12

Пријавените кандидати се повикуваат на испит, по правило, по редот на примените пријави. Позивот за испитот се испраќа преку старешијата на организационата единица во која што кандидатот работи.

Од оправдани причини кандидатот може да бара да му се одложи векјќе определениот испит. Одлука за тоа донесува органот на кој што му е поднесена пријавата за полагање на испитот.

Член 13

За спремање и полагање на стручниот испит на кандидатот може да му се одобри десет до тридесет дена платено отсуство.

На кандидатот му припаѓа право на накнада на трошковите по прописите за накнада на трошковите за службено патување кога по повикот патува да полага испит вои од местото на службувањето. Ако кандидатот одустане неоправдано од полагањето на испитот, оваа накнада не му припаѓа.

Член 14

За сето време на полагањето на усниот испит сите членови на комисијата мораат да бидат присутни.

На испитот, секретарот води записник во кој што го запишува местото и датата на полагањето, презиме, име, и звање на претседателот, на членовите и секретарот на испитната комисија, презиме и име на кандидатот, прописот по кој што кандидатот го полага стручниот испит и за кое звање, како и извештај со мнение на надлежниот старешина за кандидатот, прашањата и оцените од поодделни предмети и имиња на поодделните испитувачи.

Записникот за испитот заедно со задачите, прашањата и другите акти се чува во архивата на надлештвото во кое што се врши испитот.

Член 15

Доколку кандидатот ги положи сите предмети, испитната комисија го оценува неговиот успех со просечна оценка: „одличен“, „многу добар“ и „добар“.

Просечната оценка е собирот на поодделните позитивни оценки поделен со бројот на предметите.

Оној кандидат што ќе падне од два предмета, може овие предмети повторно да ги полага во срок од два до шест месеци. Ако и при второто полагање не ги положи овие предмети, ќе се смета дека паднал на испитот.

Оној кандидат што ќе падне на испитот од три или повеќе предмети ќе го повтори овој испит во смисла на членот 11 од овој правилник.

Испитната комисија одлучува со мнозинство на гласовите.

Резултатот на испитот му се соопштува на кандидатот веднаш.

На кандидатот кој што го положил испитот му се издава за тоа сведожба со потпис на претседателот и сите други членови на испитната комисија.

После положениот испит службеникот се назначува во звањето за кое што го положил испитот.

III

III СТРУЧНИ КУРСЕВИ

Член 16

За да се овозможат припремите за стручните испити, како и за да се наголеми стручната способност, усовршувањето и специјализацијата во контролно-инспекциската струка, можат да се осниваат стручни курсеви за помошни контролори, помошни инспектори, помлади ревизори, контролори, инспектори и ревизори.

За слушателите на овие курсеви можат да бидат определени и службеници со звања на други струки доколку учествуваат во контролата, инспекцијата или ревизијата.

Член 17

Курсевите за службениците на комисијата на државната контрола на ФНРЈ и на контролните групи на сојузните установи се осниваат со решение на Претседателот на комисијата на државната контрола на ФНРЈ.

Курсевите за службениците на комисијата на државната контрола на народните републики, контролните групи на републичките ресори, како и за службениците на контролните комисији на автономната покраина, автономната област, областа, околијата, градот и реонот се осниваат со решение на претседателот на комисијата на државната контрола на народната република.

Курсевите за помлади ревизори или ревизори се осниваат со решение на Министерството на финансии на ФНРЈ односно министерството на финансии на народните републики.

Курсевите за службениците на инспекцијата на трудот се осниваат со решение на Министерството на

трудот на ФНРЈ, односно на мичистерството на трудот на народната република.

Курсеви за службениците на трговинската инспекција се осниваат со решение на министерството на трговијата и снабдувањето на народната република.

Член 18

Слушателите на курсот ги определува старешината надлежен за назначување со согласност на старешината што е овластен да донесува решение да се основа курсот.

Член 19

Програмата на курсот и наставниот план се состојат од стручни предмети, а по потреба и од предмети на општо образование.

Програмата и наставниот план за предметите од општото образование ја прописува Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, а за стручните предмети програмата и наставниот план ги прописува старешината надлежен за оснивање на курсот по членот 17 од овој правилник.

Преподавателите на курсот исто така ги определува старешината што го донесол решението да се основа курсот, и тоа од редовите на службениците од истото надлежство и стручњаци надвор од него.

Член 20

Со влегувањето на курсот слушателите на курсот не го прекинуваат службеничкиот однос.

Трошките на организацијата и одржувањето на курсот ги сноси оноа надлежство чиј што старешина донесол решение да се основа курсот.

IV ПРЕМИН ОД ДРУГА СТРУКА ВО КОНТРОЛНО-ИНСПЕКЦИСКАТА

При преминување од друга струка во контролно-инспекциската службеникот кој што не положил стручен испит во поранешната струка должен е да го положи во смисла на ставот 1 и 2 од членот 3 на овој правилник.

Срокот за да се положи овој испит, доколку службеникот поминал потребно време во поранешната струка, не може да биде подолг од година дена.

Член 22

При преминот во контролно-инспекциската струка службеникот кој што го положил стручниот испит во поранешната струка или од овој е ослободен, пред да го добие звањето на контролор, инспектор или ревизор, односно виши контролор, виши инспектор или виши ревизор, должен е во рок од година дена да положи испит по чл. 6 од овој правилник.

Старешината надлежен за назначување може службениците од овие звања што преминуваат од друга струка во контролно-инспекциската да ги ослободи од полагање на стручен испит од претходниот став или од поодделни предмети во случај на специјална способност на овие службеници или ако тие поодделни предмети ги положиле во поранешната струка.

Член 23

Службениците што преминуваат од друга струка во контролно-инспекциската должни се покрај испитите од членот 3 на овој правилник да ги положат и другите испити во онаа струка од која што преминале, ако во поранешната струка се предвидени испити за виши звања и доколку во контролно-инспекциската струка работат поголем дел на работи кон што по карактер и сушност не се разликуваат од работите на поранешната струка.

Овие службеници, покрај звањата во контролно-инспекциската струка, ги задржуваат, стечуваат звања и натаму напредуваат спрема прописите од поранешната струка.

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Сите службеници на контролно-инспекциската струка што се затекнале во макар кое звање во контролно-инспекциската струка, должни се да полагаат испит по прописите од овој правилник. Овој испит задолжително мора да се полага до крајот на октомври 1951 година.

Од полагање испити од претходниот став старешината надлежен за назначување може да ги ослободи сите службеници чии звања се распоредени во прва и втора врста и ако во овие звања провеле најмалку година дена, како и службениците кои што имаат потребна стручна спрема и пракса за да вршат проверки во поодделни гранки на државната дејност.

Член 25

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3649

23 јуни 1950 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Претседател
на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ,
др Благоје Нешковиќ, с. р.

Согласен,

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Претседател
на Советот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

429

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за снабдување на населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/48), чл. 10 од Уредбата за трговијата по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/50), а во вреќа со одделот IX и X на Напатствието за издавање потрошачки карти и за правдање на продадената стока на обезбеленото снабдување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 60/49) и чл. 4 и 9 на Правилникот за ракување, евиденција и контрола на боновите за купување стока која што се продава во трговијата по врзаните цени и за начинот на купување и правдање на таа стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/49) издаваме

П А Р Е Д Б А

ЗА ЕЛОКИРАЊЕ НА ТЕКУЌИТЕ СМЕТКИ НА ТРГОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА (ЗАДРУГИ, СЛУЖБИ НА РАБОТНИЧКОТО СНАБДУВАЊЕ) И ОТКУПНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА СЛУЧАЈ НА НЕУРЕДНО СТОКОВО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

1. Спрема трговинските претпријатија (задруги, служби на работничкото снабдување) и откупните претпријатија, што не се придржуваат кон постоежните прописи што се однесуваат на продавање стока и на

правдање на продадената стока, како и на издавање бонови за купување стока во трговијата по врзаните цени, надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ ќе ги примени мерките што се прописани со ова наредба.

2. Филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе блокира кредит:

а) на трговско претпријатие (задруга, служба на работничко снабдување) кое што стоката што е наменета за обезбедено снабдување или за трговија по врзаните цени или за слободно продавање ја продава противно од нејзината намена;

б) на трговско претпријатие (задруга, служба на работничко снабдување) кое што стоката што е наменета за слободно продавање по слободно формираните цени ја продава во обезбеденото снабдување или во трговијата по врзаните цени.

Ако трговското претпријатие (задруга, служба на работничко снабдување) постапило на начинот под а) или б) врз основа на налог на административно-оперативниот раководител или на друг орган, филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе го блокира кредитот на трговското претпријатие (задруга, служба на работничко снабдување), а на наредбодавачот (на органот што го дал налогот) ќе му го блокира буџетскиот акредитив.

3. Филијалата на Народната банка на ФНРЈ нема да врши исплата за платите на персоналот:

а) на откупно претпријатие кое што боновите за купување на стока во трговијата по врзаните цени, издадени на ползувачите, не ги оправда на време и на начин што е определен по постоекјите прописи;

б) на трговско претпријатие (задруга, служба на работничко снабдување) кое што стоката, продадена во обезбеденото снабдување или во трговијата по врзаните цени, не ја оправда на време и на начин што е определен со постоекјите прописи.

4. За мерките што се преземени по точ. 2 и 3 од оваа наредба филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе го известува без одлагање извршниот одбор на околинскиот народен одбор кој што ќе ги испита причините поради кои што односните мерки се преземени и за тоа веднаш ќе го известува министерството на финансите на народната република и министерството на трговијата и снабдувањето на народната република, односно министерството на државните набавки на народната република ако се работи за откупно претпријатие. Овие министерства согласно ќе решат за деблокирањето на кредитите и за другите мерки.

5. Трговските претпријатија (задруги, служби на работничко снабдување) должни се на контролните органи на Народната банка на ФНРЈ да им ги стават на увид плановите на стоковиот промет (по видови), како и да овозможат увид во стоковото и финансиското работење на претпријатието.

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4775

21 јули 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока

Осман Карабегович, с. р.

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,
инж. Милентије Попович, с. р.

430.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за трговијата по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/50), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРАВОТО НА ИМАТЕЛИТЕ НА БОНОВИ ДА КУПУВААТ СТОКА ПО СВРЗАНИ ЦЕНИ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА

1. Имателите на бонови за купување стока во трговијата по сврзани цени можат на тие бонови да купуваат стока на целата територија на народната република во која што се навогја откупното претпријатие (задруга) што го издало бонот.

2. Бонови за индивидуалните стопанства им се издаваат на ползувачите без да се запише името и презимето на ползувачот на талонот и потврдата на бонот. На потврдата на бонот се означува околицата и народната република во која што се навогја откупното претпријатие (задруга) што го издало бонот. Потврдата ја заверува со печат и со свој потпис овластениот службеник на откупното претпријатие (задруга).

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Со денот на влегувањето во сила на ова решение престануваат да важат прописите на Правилникот за ракување, евиденција и контрола на боновите за купување на стока која што се продава во трговијата по сврзани цени и за начинот на купување и правдање на таа стока („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 20/49), доколку се во противност со ова решение.

Бр. 4774

21 јули 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стока,

Осман Карабегович, с. р.

Согласен,

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,
инж. Милентије Попович, с. р.

431.

Врз основа на чл. 28 од Уредбата за устанување на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/50), а во согласност со Претседателот на советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ и Министерот на трудот на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЖИТАРИЦИ НА СЕЗОНСКИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАБОТНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА ПОСЛЕ ПРЕСТАНОКОТ НА РАБОТНИОТ ОДНОС

1. Лицата кои што како сезонски земјоделски работници проведо непрекинато во работен однос на државните земјоделски добра најмалку три месеца, стечуваат право после престанокот на работниот од-

нос да купат од државното земјоделско добро за секој извршен норма-ден по 1 кг. хлебни житарици по пониските единствени цени.

Доколку овие лица останат во работен однос преку три месеца имаат право да купат житарици 10% повеќе од количините што се определени за секој извршен норма-ден.

2. Државните земјоделски добра ќе им издадат на своите сезонски работници потврди врз основа на кои што овие ќе можат да го извршат пренесувањето на купените житарици со железница или со други саобраќајни средства во местата на нивното постојано живеење.

Врз основа на потврдата од претходниот стаз надлежното поверенство на државните набавки на околинскиот народен одбор издава одобрение за превоз на житариците во смисла на точ. 4 ст. 2 од Наредбата за регулирање прометот со земјоделските производи бр. 3933 од 5 јули 1950 година.

3. Ако е во прашање државно земјоделско добро што не производи житарици, сезонските земјоделски работници, под услов во работниот однос да проведат непрекинато 6 месеци, имаат право после престанокот на работниот однос да купат житарици по пониските единствени цени за време од 3 месеца, за себе и за возрасните членови на својата фамилија што се неспособни за работа по месечна норма што е определена за потрошачите на ПО категорија, а за децата по нормата за соодветната Д категорија.

Овие земјоделски работници ги купуваат житариците во магацинот на околинското трговско претпријатие или задруга врз основа на налогот што им го издава поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор што е надлежен спрема местото на постојаното живеење. Овој налог се издава врз основа на потврдата од државното земјоделско добро за запослувањето на работниците и за траењето на работниот однос.

4. Лицата од точ. 3 ќе купуваат житарици одеднаш само до количините што се прописани за едно-месечно трошење а за случај да е местото на живеењето далеку од магацинот на државното трговско претпријатие и до количини од 3 месеца по одобрение на поверенството за трговијата и снабдувањето на околинскиот народен одбор.

5. Со ова решение се заменува решението за снабдување со житарици на сезонските земјоделски работници на државните земјоделски добра после престанокот на работниот однос број 2511 од 5 јуни 1950 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 40/50).

6. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 4482

15 јули 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стока,
Осман Карабегович, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за земјоделство
и шумарство,

инж. Мијалко Тодорович, с. р.

Министер на трудот на ФНРЈ,
Вечеслав Хољевац, с. р.

432.

Врз основа на чл. 4 ст. 2 од Уредбата за трговијата по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/50), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА КУПУВАЊЕ ЗАРЗАВАТ ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ

1. За да се снабди населението на поголемите градови и индустриските центри, ќе се купува по врзаните цени зарзават и тоа: ран компир, боранија, патлиџани, пиперки, лук, рани зелки и кељ.

2. Министерите на трговијата и снабдувањето на народните републики ќе определат градови и индустриски центри за чии што потреби ќе се вршат купувањата на зарзават по врзаните цени.

3. Определените градови и индустриски центри ќе се снабдуваат со зарзават преку претпријатијата од сопствената мрежа или преку други претпријатија со кои што ќе склучат договор за тоа.

4. Определените видови на зарзават можат да се купат од селанските работни задруги, и тоа првенствено од оние што се занимаваат претежно со производство на зарзават, како и од оние индивидуални производители чие што производство на зарзават е усмерено за снабдување на определени градови и индустриски центри.

5. Купувањето на зарзават по врзаните цени во смисла на ова решение може да се врши до висината на износот што ќе го определат за поодделни градови и индустриски центри министерите на трговијата и снабдувањето на народните републики во рамките на квотата на бонови што се одобрени од страна на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ.

6. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр 4535

17 јули 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стока
Осман Карабегович, с. р.

433.

Врз основа на чл. 9 и чл. 6 од Уредбата за трошките на државните претпријатија што се занимаваат со работите на извоз и увоз („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 45/49), по предлог од Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, а во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИОТ И МАКСИМАЛНИОТ ПРОЦЕНТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ДОПРИНОСОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА (ИНВЕНТАР, УРЕДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА) И ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ДОПРИНОСОТ ЗА ЗАКУПИНИ НА РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИ НА ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

I. Се определува следниот минимален и максимален процент за амортизација на основните средства (инвентар, уреди и превозни средства) на државните претпријатија што се занимаваат со работите на извоз и увоз, и тоа:

- а) минимален процент — 0,003%;
- б) максимален процент — 0,50%.

II. Доприносот за амортизација што се добива со пресметката на одредениот процент со решението од Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ од прометот на претпријатието, се дели и се уплатува спрема намената (чл. 7 на Уредбата за трошковите на државните претпријатија што се занимаваат со работите на увоз и извоз), и тоа:

а) $\frac{2}{3}$ (две третини) во Општодржавниот амортизационен фонд при Државната инвестициона банка на ФНРЈ; и

б) $\frac{1}{3}$ (една третина) во амортизациониот фонд на претпријатието при државната инвестициона банка на ФНРЈ.

II². Ако се работните простории на државното претпријатие кое што се занимава исклучително и во поголемиот дел на своето работење со работи на извоз и увоз во целина или делимично наместени во сопствени згради, амортизацијата на тие згради се врши од износите што се добивени спрема решението на Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ за определување процентот за пресметување доприносот за закупнините на работните простории на државните претпријатија што се занимаваат со работи на извоз и увоз.

IV. Државното претпријатие кое што се занимава исклучително или во поголемиот дел на своето работење со работи на извоз и увоз а чии што работни простории се наместени во целина во сопствени згради должно е пресметатиот износ за закупнините на работните простории да го распредели и најдоцна до 15-иот во следниот месец да го уплати, и тоа:

а) $\frac{2}{3}$ (две третини) во Општодржавниот амортизационен фонд при Државната инвестициона банка на ФНРЈ; и

б) $\frac{1}{3}$ (една третина) во амортизациониот фонд на претпријатието при Државната инвестициона банка на ФНРЈ.

V. Државно претпријатие што се занимава исклучително или во поголемиот дел на своето работење со работи на извоз и увоз, а чии што работни простории се наместени делимично во тугји згради од пресметатиот износ за закупнините на работните простории прво ја исплатува закупнината на тугјите работни простории, а остатокот го распределува и го уплатува на начинот што е изложен во точ. IV од ова решение.

Исплатата на закупнините од претходниот став може да се извршува најповеќе во висина до 80% од пресметатиот износ за закупнините на работните простории. Ако закупнините преминуваат 80% од пресметатиот износ, претпријатието ја покрива разликата од трошковите на извозот и увозот.

VI. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1950 година.

Бр. 16732

24 јуни 1950 година

Белград

Га застапува Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,
инж. Милентије Попович, с. р.

Согласен:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

434.

Врз основа на чл. 7 и чл. 4 од Уредбата за трошковите на државните претпријатија за работите од меѓународната отпратничка служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/49), по предлог на Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, а во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ДОПРИНОСОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА (ИНВЕНТАР, УРЕДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА), И ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА ДОПРИНОСОТ ЗА ЗАКУПНИНА НА РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА РАБОТИТЕ ОД МЕГЈУНАРОДНАТА ОТПРАТНИЧКА СЛУЖБА

I. — Се определува процентот за амортизација на основните средства (инвентар, уреди и превозни средства) на државните претпријатија за работите од меѓународната отпратничка служба со 1,50%.

II. — Доприносот за амортизација, што се добива со пресметката на одредениот доход од износите на наплатените услуги по определените цени се дели и се уплатува спрема својата намена (чл. 5 од Уредбата за трошковите на државните претпријатија за работите од меѓународната отпратничка служба), и тоа:

а) $\frac{2}{3}$ (две третини) во Општодржавниот амортизационен фонд при Државната инвестициона банка на ФНРЈ; и

б) $\frac{1}{3}$ (една третина) во амортизациониот фонд на претпријатијата при Државната инвестициона банка на ФНРЈ.

III. — Ако се работните простории на државното претпријатие за работите од меѓународната отпратничка служба во целост или делимично сместени во сопствени згради, амортизацијата на тие згради се врши од износите што се добивени спрема решението на Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ за определувањето процентот за пресметување доприносот за закупнините на работните простории на државните претпријатија за работите од меѓународната отпратничка служба.

IV. — Државното претпријатие за работите на меѓународната отпратничка служба чии што работни простории се наместени во целост во сопствени згради должно е пресметатиот износ за закупнините на работните простории да го распредели и најдоцна до 15-иот во следниот месец да го уплати, и тоа:

а) $\frac{2}{3}$ (две третини) во Општодржавниот амортизационен фонд при Државната инвестициона банка на ФНРЈ; и

б) $\frac{1}{3}$ (една третина) во амортизациониот фонд на претпријатието при Државната инвестициона банка на ФНРЈ.

V. — Државното претпријатие за работите на меѓународната отпратничка служба чии што работни простории се сместени делимично во сопствени, а делимично во тугји згради, од пресметатиот износ за закупнините на работните простории прво ја исплатува закупнината за тугјите работни простории, а остатокот го распределува и го уплатува на начинот што е изложен во точ. IV од ова решение.

Исплатата на закупнините од претходниот став може да се врши најповеќе во висина до 80% од пресметатиот износ за закупнините на работните простории.

Ако закупничните преминуваат 80% од пресметковниот износ претпријатието ја покрива разликата од трошковите на меѓународната отпратничка служба.

VI. — Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а се применува од 1 јануари 1950 година.

Бр. 16731
24 јуни 1950 година
Белград

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија
на ФНРЈ,

инж. Милантије Попович, с. р.

Согласен:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

Министерството на поморството на ФНРЈ, после завршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на правилникот за организацијата и работењето на Југословенскиот регистер на бродови и во текстот на Тарифата на накнади за услуги на Југословенскиот регистер на бродови, објавени во Прилогот бр. 6 на „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 41 од 21 јуни 1950 година, се поткрале долу наведените грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТЕР НА БРОДОВИ И ТАРИФАТА НА НАКНАДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ЈУГО- СЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТЕР НА БРОДОВИ

I Во Правилникот:

1. — Во чл. 7 под д) (стр. 3), наместо „поморских уреда“, треба да стои „помоћних уреда“.

2. — Во чл. 23 ст. 1, (стр. 7), место „80 II“, треба да стои „80 I или II“.

3. — Во чл. 31 (стр. 9), прва реченица треба да почнува: „У случајевима размимоилажења измеѓу интересената који траже услуге од Регистра ...“

4. Во чл. 32 точ. а) (стр. 9), треба да почнува „сведоцбу о дозволи погона за котлове и судове под притиском на бродовима ...“

II Во Тарифата:

1) Во ставот бр. 3 (стр. 12), на крајот на вториот, третиот, четвртиот и петиот став, место зборовите „по тони“, треба да стои „по м“.

2) Во ставот бр. 6 (стр. 14), на крај на 6 став, место „дин. 2.600“, треба да стои „дин. 2.000“.

3. — Во делот Ц

— Во ст. I точ. 1) (стр. 20), место „дин. 750“, треба да стои „дин. 7,50“

— Во ст. III точ. 17 (стр. 22), место „цеви па водену пару“, треба да стои „цеви за водену пару“

— Во ст. V точ. 25 (стр. 23), зборовите во заградата треба да гласат (скокци, вртуљци, велике карике, лангани делови, запори, и тд.)

4. — Зад точ. 28, (стр. 23) а пред поднасловот „Накнаде за хидростатичке пробе“, треба да стои „VII“.

5. — Зад точ. 6 (стр. 24), а пред поднасловот кој што почнува со зборовите, „накнаде за пробе ...“, треба да стои „VIII“.

Бр. 11119. — Од Министерството на поморството на ФНРЈ, 14 јули 1950 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
426. Решение за пренесување Сојузниот завод за селекција и производство на шекјерна репа во надлежност на Владата на Народна Република Србија — — — — —	833
427. Решение за пренесување Институтот за пошумување и мелiorација на кршот и Сојузната средна шумарска школа за крш во Сплит во надлежност на Владата на Народна Република Хрватска — — — — —	833
428. Правилник за стручните испити и стручните курсеви во контролно-инспекциската струка	833
429. Наредба за блокирањето на текуќите сметки на трговските претпријатија (здружбите, службите на работничкото снабдување) и на откупните претпријатија во случај на неуредно стоково и финансиско работење — — — — —	836
430. Решение за правото на имателите на бродови да купуваат стока по врзани цени на целата територија на народната република — — — — —	837
431. Решение за снабдување со житарици сезонските земјоделски работници на државните земјоделски добра по престојот на работниот однос — — — — —	837
432. Решение за купување на зарзават по врзани цени — — — — —	838
433. Решение за определување минимален и максимален процент за пресметување доприносот за амортизација на основните средства (инвентар, уреди и превозни средства) и за начинот на употребата на доприносот за закупнични на работни простории на државните претпријатија што се занимаваат со работи на извоз и увоз — — — — —	838
434. Решение за определување процентот за пресметување доприносот за амортизација на основните средства (инвентар, уреди и превозни средства) и за начинот на употребата на доприносот за закупнични на работни простории на државните претпријатија за работи од меѓународната отпратничка служба — — — — —	839
Исправка на Правилникот за организацијата и работењето на Југословенскиот регистер на бродови и Тарифата на накнадата за услугите на Југословенскиот регистер на бродовите — — — — —	840